

Реакција на ЗНМ за нападот врз новинарот на Телма

Ми се допаѓа

Сподели

Tweet

21 October, 2016 - 13:10



Здружението на новинарите на Македонија остро го осудува физичкиот напад врз новинарот на телевизија Телма Павле Беловски, кој вчеравечер пред Министерството за внатрешни работи беше нападнат со тупаници и клоци од лице со криминално досие, додека известувал за увидот на Специјалното јавно обвинителство во Управата за безбедност и контраразузнавање за аферата за прислушување.

Нападот на новинарот Беловски е смислен атак врз слободата на медиумите оркестриран од одредени структури на МВР, кои сакаат да ги одвратат новинарите да известуваат за нивните опструкции на истрагата на СЈО.

Дали инспираторите на синоќешниот напад се истите структури на МВР кои во исто време прават опструкции врз истрагата на СЈО во УБК и дали истите структури стојат зад досегашните нерасветлени напади врз новинари? Јалови се обидите преку напади и заплашување на новинари да се попречи и избегне правдата.

Го поздравуваме брзото приведување на насилникот и бараме од МВР случајот да се расветли до крај и да поднесе кривични пријави против насилникот и неговите инспиратори.

Го потсетуваме министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски дека помина една година откако даде јавно ветување дека ќе работи на расветлување на сите напади против новинари. ЗНМ досега има регистрирано 35 напади против новинари. Ниеден од нив не е расветлен, ниту пак некој од насилниците е казнет.

Веста е прочитана **212** пати

Copyright 2015 Телевизија Телма. Сите права се задржани. Текстот не смее да се печати или емитува, во целина или во делови, без договор со Телевизија Телма.

ТОП ТЕМА



Топ Тема НаВашаСтрана
23.11.2016

Најчитани содржини

- **Широк сокак се празни, битолчани се иселуваат**
- **Авиокомпаниите откажуваат линии од Македонија**
- **Уште една кривична пријава за Владимир Панчевски**
- **Токсичен шок е најверојатно причината за смртта на трудницата од Штип**
- **Специјално одделение за предметите на СЈО, препорака на европските судови**
- **Сите луѓе на претседателот Трамп**
- **Јустиција во рацете на партиските јуришници, има ли сили судството да се прочисти од опасните спреги со власта**



New Honda HR-V


Слични вести:



Енормно високо загадувањето на воздухот



Влијанието на изборните слогани врз кампањата



Судскиот совет не ги признава потписите на претставката против Панчевски



Плакатите не се дел од изборната кампања во Штип



Вајгл: Од изборите зависи евро и евроатлантската интеграција на Македонија



Партиите се обврзаа за подобри човекови права и слобода на изразување

[ПОЧЕТНА](#)

[ВЕСТИ](#)

[СПОРТ](#)

[ПРОМО СЕРИИ И ФИЛМОВИ](#)

[ФИЛМОВИ](#)

[ПРОГРАМА](#)

[КОНТАКТИ](#)

COPYRIGHT © 2015 ТЕЛМА